

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

## РЕШЕНИЕ

За прогласување на Заклучок за имплементација на национална платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија на локално и регионално ниво со арх.бр.07-2036/3 од 27.11.2009 година.

Се прогласува Заклучок за имплементација на национална платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија на локално и регионално ниво со арх.бр.07-2036/3 од 27.11.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на еднаесеттата седница одржана на ден 27.11.2009 година.

Архив. Број 08- 2061/1  
Од 01.12. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ( Сл.весник на РМ бр.05/2002 ) Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 27.11.2009 година го донесе следниов:

## ЗАКЛУЧОК

за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на локално и регионално ниво

### Член 1

1. Советот на општина Илинден ја разгледа и усвои „ Информацијата за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија на локално и регионално ниво“
2. Советот на општина Илинден ги задолжува одговорните лица за превенција и справување со кризна состојба во општината да во соработка со претставникот од Регионалниот центар за управување со кризи пристапат со спроведување на платформата во месните и урбаните заедници на општината;
3. Советот на општина Илинден му предлага на Градоначалникот да одржи конститутивна седница на Локалниот совет на Националната палтформа;

### Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службен гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-2036/3  
Од 27.11.2009 г.

Совет на општина Илинден  
Претседател  
Марјан Милошевски с.р

ѓСогласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

## РЕШЕНИЕ

За прогласување на Програма за дополнување на програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Илинден за 2009 година бр.07-464/4 со арх.бр.07-2036/4 од 27.11.2009 година.

Се прогласува Програма за дополнување на програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Илинден за 2009 година бр.07-464/4 со арх.бр.07-2036/4 од 27.11.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на еднаесеттата седница одржана на ден 27.11.2009 година.

Архив. Број 08- 2061/2  
Од 01.12. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Закон за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), член 20 точка 6 и 7 од Статут на Општина Илинден (Службен гласник на општина Илинден бр.2/2005), член 50а став 5 од Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.24/2008 и 91/2009), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 27.11.2009 година донесе

### ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2009 ГОДИНА

1. Со оваа Програма се врши дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2009 година со арх.број 07-464/4, донесена од Советот на општина Илинден на седница одржана на ден 13.03.2009 година и објавена во Службен Гласник на општина Илинден бр. 3 од 18 март 2009 година.

2. Во Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2009 година по точка 3 се додава нова точка 3-а која гласи :

#### Точка 3-а

Со Програмата е опфатена изработката на следната Локална урбанистичка планска документација :

Р.бр	Локална урбанистичка планска документација	н.м.	Катастарска/ Градежна парцела	Намена	Начин на финансирање
1	вон населено место Мралино - место викано Јурија	Мралино	Дел од КП бр.368/1	Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија	Општина Илинден
2	вон населено место Ајватовци - место викано Црквиште	Ајватовци и	КП бр.403	Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија	Општина Илинден
3	за дел од н.м.Илинден, дел од Урбан блок 17 - место викано Беско Ливадче	Илинден	КП бр.2546/3	Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија	Општина Илинден
4	за дел од н.м.Марино, дел од Урбан блок 23 – Локалитет Спортски центар	Марино	ГП бр.2.28	Г3 - сервис	Општина Илинден
5	за дел од н.м.Илинден, дел од Урбан блок 2 - место викано Трница	Илинден	КП бр.1807/1	Г – Производство, дистрибуција и сервис	Општина Илинден

Со Локална урбанистичка планска документација може да се врши уредување и користење на просторот со определување на градежна парцела во и вон планскиот опфат, како и уредување и користење на просторот во рамките на формирана градежна парцела, за градби утврдени со закон како градби од трета, четврта и петта категорија, а заради реализација на инвестициски проекти од значење за општина Илинден.

**3.** Сите останатите одредби од Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2009 година остануваат непроменети и истите се во примена.

**4.** Преодни и завршни одредби

Програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2009 година влегува во сила од денот на објавување во Службен Гласник на Општина Илинден.

Број .07-2063/4  
27.11.2009 година  
Илинден

Совет на Општина Илинден  
Претседател  
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

## РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за утврдување на Нацрт на урбанистички план вон маселено место Кадино, локалитет 19, плански опфат меѓу ул.532, ул.8, ул.4 и новопланирана улица 1, плански период 2009-2019, општина Илинден со арх.бр 07-2036/5 од 27.11.2009 година.

Се прогласува Одлука за утврдување на Нацрт на урбанистички план вон маселено место Кадино, локалитет 19, плански опфат меѓу ул.532, ул.8, ул.4 и новопланирана улица1, плански период 2009-2019, општина Илинден со арх.бр 07-2036/5 од 27.11.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на единаесеттата седница одржана на ден 27.11.2009 година.

Архив. Број 08- 2061/3  
Од 01.12. 2009 год.

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН**  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р

Согласно член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Закон за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/2002), а во врска со член 24 став 1 и став 2 и член 26 став 6 од Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.51/2005 и бр.137/2007), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 27.11.2009 година ја донесе следната

## ОДЛУКА

за утврдување на Нацрт на Урбанистички план вон населено место Кадино, Локалитет 19, плански опфат помеѓу ул.532, ул.8, ул.4 и новопланирана улица 1, плански период 2009-2019 година  
општина Илинден

### Член 1

Со оваа одлука се врши утврдување на Нацрт на Урбанистичкиот план вон населено место Кадино Локалитет 19, плански опфат помеѓу ул.532, ул.8, ул.4 и новопланирана улица 1, плански период 2009-2019, општина Илинден.

### Член 2

Границата на планскиот опфат на урбанистичкиот план се движи:

- на север по осовина на улица 8,
- на исток по осовина на улица 532,
- на југ по осовина на новопланирана улица 1,
- на запад по осовина на улица 4

Површината на планскиот опфат изнесува 10,24 ха.

Со Нацртот на Урбанистичкиот план вон населено место Кадино Локалитет 19, плански опфат помеѓу ул.532, ул.8, ул.4 и новопланирана улица 1, плански период 2009-2019, општина Илинден се предвидуваат зони со класа на намена :

- **Б – Комерцијални и деловни намени**
- Б2 - големи трговски единици
- **Г - Производство, дистрибуција и сервиси**
- Г2 - лесна и незагадувачка индустрија
- Г3 – сервиси
- Г4 – стоваришта
- **Е - Инфраструктура**
- Е2 - комунална супраструктура
- **Д - Зеленило и рекреација**
- Д1 – парковско зеленило

### **Член 3**

Нацртот на Урбанистичкиот план вон населено место Кадино Локалитет 19, плански опфат помеѓу ул.532, ул.8, ул.4 и новопланирана улица 1, плански период 2009-2019, општина Илинден, со технички број 25/09 изработен е од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг „ПРОСТОР“ ДОО Куманово.

### **Член 4**

Градоначалникот на општина Илинден ќе организира јавна презентација и јавна анкета на овој Нацрт на Урбанистички план вон населено место Кадино Локалитет 19, плански опфат помеѓу ул.532, ул.8, ул.4 и новопланирана улица 1, плански период 2009-2019, општина Илинден, со утврдување на времето и местото каде што ќе биде изложен планот и спроведувањето на јавната презентација и јавната анкета.

### **член 5**

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-2036/5  
Од 27.11.2009 година

Совет на општина Илинден  
Претседател  
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

## РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за согласност со арх.бр.07-2036/6 од 27.11.2009 година.

Се прогласува Одлука за согласност со арх.бр.07-2036/6 од 27.11.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на единаесеттата седница одржана на ден 27.11.2009 година.

Архив. Број 08- 2061/4  
Од 01.12. 2009 год.

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН**  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ( Сл.весник на РМ бр.05/20029 и член 23 став 2 од Законот за угостителска дејност ( Сл.весник на РМ бр.62/2004, 89/2008 ) Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 27.11.2009 година донесе

## СОГЛАСНОСТ

### Член 1

Се дава согласност за продолжување на работното време за 1 ( еден ) час од законски утврденото работно време на ДПТУ „ Ентер Компани“ ДООЕЛ со седиште на ул.9 бр.30 н.Илинден.

### Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службен гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-2036/6  
Од 27.11.2009 год.

Совет на општина Илинден  
Претседател  
Марјан Милошевски с.р

## СОДРЖИНА

Решение за прогласување на Заклучок за имплементација на националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија на локално и регионално ниво со арх.бр.07-2036/3 од 27.11.2009 год.....	стр.1
Заклучок за имплементација на националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија на локално и регионално ниво со арх.бр.07-2036/3 од 27.11.2009 год.....	стр.1
Решение за прогласување на Програма за дополнување на програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Илинден за 2009 година бр.07-464/4 со арх.бр.07-2036/4 од 27.11.2009 год.....	стр.2
Програма за дополнување на програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Илинден за 2009 година бр.07-464/4 со арх.бр.07-2036/4 од 27.11.2009 год.....	стр.2-3
Решение за прогласување на Одлука за утврдување на Нацрт на Урбанистички план вон населено место Кадино, Локалитет 19, плански опфат помеѓу ул.532, ул.8, ул.4 и новопланирана улица 1, плански период 2009-2019 година, општина Илинден со арх.бр.07-2036/5 од 27.11.2009 год.....	стр.4
Одлука за утврдување на Нацрт на Урбанистички план вон населено место Кадино, Локалитет 19, плански опфат помеѓу ул.532, ул.8, ул.4 и новопланирана улица 1, плански период 2009-2019 година, општина Илинден со арх.бр.07-2036/5 од 27.11.2009 год.....	стр.4-5
Решение за прогласување на Одлука за согласност со арх.бр.07-2036/6 од 27.11.2009 год.....	стр.6
Одлука за согласност со арх.бр.07-2036/6 од 27.11.2009 год.....	стр.6